

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2012 ГОДИНА

НА

Акционерско друштво за производство и преработка БЛАГОЈ ТУФАНОВ АД Радовиш

СОДРЖИНА:

Страна

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Извештај за финансиската состојба на ден 31.Декември	2012 година	2
Извештај за сеопфатна добивка	2012 година	3
Извештај за паричните текови за	2012 година	4
Извештај за промените на главнината за	2012 година	5
Белешки кон финансиските извештаи		6-20

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ
на 31 Декември 2012 и 2011 (во 000 денари)

Позиција	Белешка	Тековна	Претходна
		година	година
СРЕДСТВА			
Побарувања за запишан а неуплатен капитал			
Долгорочни средства		113,159	113,159
Материјални средства	11	113,088	113,088
Долгорочни финансиски средства	12	71	71
Тековни средства		6,268	7,375
Залихи	13.14	279	279
Побарувања од купувачи	15	5,895	6,897
Краткорочни финансиски вложувања	16	93	93
Активни временски разграничувања	17	0	105
Парични средства и еквиваленти на парични средства		0	0
ВКУПНА АКТИВА		119,428	120,535
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал и резерви		101,095	101,656
Запишан основен капитал	пг	157,259	157,259
Ревалоризациона резерва	пг	3,100	3,100
Акумулирана добивка/загуба	пг	(58,703)	(58,565)
Добивка за финансиската година	бу	(561)	(138)
Тековни обврски		18,332	18,879
Обврски спрема добавувачи	18	3,473	4,308
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	19	6,220	525
Обврски према вработените	20	3,824	9,395
Краткорочни финансиски обврски	21	4,816	4,651
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		119,428	120,535

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

Извршен член на одбор на директори

Славе Тасев

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ
За годината што завршува на 31, Декември 2012 и 2011 (во 000 денари)

Позиција	Белешка	Тековна	Претходна
		година	година
Приходи од продажба	4	0	375
Останати оперативни приходи (добивка)	5	0	2,448
Промени на залихите на готови производи и производството во тек	13.14	0	(624)
Потрошени материјали и ситен инвентар	6	181	97
Услуги со карактер на материјални трошоци	7	85	579
Нематеријални трошоци од работењето	9	23	31
Останати трошоци од работењето од редовни активности	10	105	1,462
Плати и надомести	8	166	166
Добивка/загуба од оперативно работење		(561)	(138)
Добивка/загуба пред оданочување		(561)	(138)
Данок од добивка		0	0
Добивка/загуба од редовно раб. по оданочување		(561)	(138)
Добивка/загуба за годината		(561)	(138)
Број на акции:	1	256,984	256,984
Заработка по акција (во парични единици денари) Основна и разводнета		(2,181)	(0,535)

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

Извршен член на одбор на директори

Славе Тасев

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ
за годината која завршува на 31,12,2012 и 31,12,2011**

Позиција	Тековна година	Претходна година
Готовински текови од деловни активности	(0)	(1,462)
Нето добивка/загуба после оданочување	(561)	(138)
Промени - Зголемување/намалување на :		
Залихи	0	624
Побарувања од купувачи	1,002	(1,898)
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	0	2
АВР	105	0
Обврски спрема добавувачи	(835)	(457)
Обврски за аванси, депозити и кауции	0	0
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести за плата	5,726	0
Обврски кон вработените	(5,571)	166
Тековни даночни обврски	(31)	239
Обврски по заеми и кредити	165	0
Останати краткорочни обврски	0	(2)
Готовински текови од инвестициони активности	0	1,462
Продажба и расход на материјални и нематеријални средства		1,462
Готовински текови од финансиски активности	0	0
Зголемување/намалување на паричните средства	(0)	(0)
Парични средства на почеток на годината	0	0
Парични средства на крајот на годината	0	0

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

Извршен член на одбор на директори

Славе Тасев

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНА НА ГЛАВНИНАТА
на 31,12,2012**

Позиција	Основна главнина	Задржана добивка/загуба	Добивка/загуба за годината	Ревалоризирана вредност	Вкупно капитал
Состојба на 1 јануари 2012	157,259	(58,565)	(138)	3,100	101,656
Повторно утврдено салдо	157,259	(58,565)	(138)	3,100	101,656
Промени на капиталот за 2012					
Вкупна сеопфатна добивка/загуба за годината			(561)		(561)
Трансфер/пренос на задржана добивка		(138)	138		
Состојба на 31 Декември 2012	157,259	(58,703)	(561)	3,100	101,095
Состојба на 1 јануари 2011	157,259	(59,187)	621	3,100	101,793
промени на капиталот во 2011					
Вкупна сеопфатна добивка/загуба за годината			(138)		(138)
Трансфер/пренос на задржана добивка		621	(621)		
Состојба на 31 Декември 2011	157,259	(58,565)	(138)	3,100	101,656

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

Извршен член на одбор на директори

Славе Тасев

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО**Назив :**

Акционерско Друштво за производство и преработка БЛАГОЈ ТУФАНОВ АД Радовиш, скратен назив БЛАГОЈ ТУФАНОВ АД Радовиш (во понатамошниот текст Друштвото)

Регистрација:

- Друштвото е регистрирано кај Централниот Регистар на Република Македонија со Статут бр. 01-53/1 од 16.04.2007 година. Акционерската книга се води во Централниот Депозитар за хартии од вредност на Република Македонија во Скопје

Дејност:

- Основна дејност на Друштвото во 2011 е 01,11- Одгледување на жита, мешункасти растенија и маслодајно семе. Во текот на 2012 согласно остварени приходи од 2011, шифрата на дејност е сменета во 46.90 Неспецијализирана трговија на големо

- Вкупниот број на вработени на 31.12.2012 година изнесувал 1

Седиште:

Седиштето на друштвото се наоѓа на ул.Маршал Тито бб во Радовиш

Матичен број:

4461878

Тел: 070 275 743**Основачи и одговорност:**

Основачи на друштвото согласно решение на Централен Регистар на Република Македонија и акционерска книга на друштвото се:

Вид на акции	Број на акции	Вк.износ (денари) по среден курс на ЕУР на 31.12.2007	Вк.износ (Евра)
Обични (управувачки) акции Со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција	256984	157.258.700	2.569.839

Овластувањата и одговорноста на акционерското друштво во правниот промет со трети лица е неограничено и за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Славе Тасев – Извршен член на одборот на директори, кој воедно е и работоводен орган и го застапува друштвото во земјата и странство.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи, дадени на страниците 2 до 5 се составени во согласност со важечките прописи и сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, со извесни рекласификации заради добивање на појасна слика. Се бара финансиските извештаи составени според важечките прописи да ја одразуваат примената на целокупните (деталните) прописи што се однесуваат на примената на сметководствените принципи. Во извесни случаи претпријатието може да изврши избор на одредена сметководствена политика во рамките на пропишаните сметководствени политики; во други случаи претпријатието може самостојно да одлучува дали, или нема да ја примени пропишаната сметководствена политика.

Друштвото известува согласно со Меѓународните стандарди за финансиско известување, утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење сметководство

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во соодветните пресметковни периоди.

За 2012 година финансиските извештаи се идентични со годишната сметка.

Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи вклучуваат побарувања, обврски, оперативни резултати, промени во главнината и паричните текови на Друштвото.

Финансиските извештаи на друштвото се изразени во илјада денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Финансиските извештаи за друштвото се поединечни.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи, генерално се конзистентни со оние применети при составувањето на финансиските извештаи за 2011 година, доколку поинаку не е наведено во натамошниот текст.

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МСФИ бара од раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувањата и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајните сметководствени политики и соодветни објаснувачки белешки се однесуваат на обезвреднување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година.

3.1. Приходи

Во согласност со прописите, приходите од работењето и останатите соодветни приходи се искажани по фактурна вредност, во моментот на нивното настанување. Ова значи дека приходите се мерат по објективна вредност на добиениот надоместок или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

3.1.1. Приходите од продажба на производи се признаваат ако:

- На купувачот се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- Износот на приходите може да се измери;
- Е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат;
- Трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност да се измерат.

3.1.2. Исправка на побарувањата на товар на трошоците

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

3.1.3. Приходите од продажба на кредит

Приходите од продажба на кредит се книжат во целост во корист на вкупниот приход во периодот во кој испораката е извршена.

3.1.4. Останатите приходи

Останатите приходи претставуваат приходи кои не потекнуваат од основната дејност на Друштвото.

3.1.5. Приходи од камати и приходи од вложувања

Каматите настанати по основ на финансиски обврски како и по основ на обврски од деловните односи, пресметани и доставени и како каматни листи до датата на билансот на состојба се искажуваат како приходи од камати во рамки на финансиските приходи.

Приходите од вложувања се однесуваат на остварени приходи врз основа на вложувања во други субјекти.

3.2. Расходи

3.2.1. Трошоци на реализација и расходи

Трошоците на реализација ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои се директно поврзани со остварената реализација (приход под точка 3.1.), и нивната висина е зависна од висината на реализацијата.

Трошоците се признаваат во зависност од степенот на извршување на датумот на сочинување на билансот.

Општи, административни и трошоци на продажба ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои не се директно поврзани со остварената реализација, што значи дека нивната висина е независна од висината на реализацијата.

Друштвото се придржува до следните критериуми при признавање на расходите:

- Расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- Расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- Кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавање на расходите се извршува со постапка на разумна алокација на пресметковни периоди;
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанало обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

3.2.2. Расходи од камати

Каматите настанати по основ на обврски пресметани до датата на билансот на состојбата се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени.

3.2.3. Пресметување на средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

1. Извршена е пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

2. Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи во годината на која се однесуваат.

3.3. Нематеријални и материјални вложувања

1. Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

2. Предметите и опремата се евидентираат како основни средства доколку векот на употребата им е подолг од една година, а поединечната набавна цена е поголема двојно од последниот просечен месечен износ на плата по работник во Република Македонија, според податоците на Републичкиот завод за статистика. Погонскиот и деловниот инвентар, специјални и универзални алати на сопствен погон се водат како основни средства без оглед на нивната набавна вредност.

3. Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на приходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или намената на основните средства, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Финансиски извештаи и белешки кон финансиските извештаи 31.12.2012

4. Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажбата на основните средства се книжени како капитална добивка, односно капитална загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

3.4. Амортизација

Набавната вредност, односно цената на чинење на материјалните и нематеријалните вложувања служи како основица за отпишување, односно пресметка на амортизација. Амортизацијата на основните средства се пресметува според стапки кои не се пониски од оние пропишани според законите на Република Македонија, заради отпис на нивната набавна или ревалоризирана вредност на пропорционална основа во текот на нивниот проценет век на користење.

Употребуваните стапки на амортизација се утврдени врз основа на следниот проценет полезен век на траење односно стапки на амортизација:

Недвижности	2,5% до 10%
Деловен инвентар	5% до 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	20% до 25%
Нематеријални средства	20 %

Основните средства се амортизираат поединечно се до нивниот целосен отпис.

3.5. Побарувања по основ на продажба и останати побарувања

1. Побарувања по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци.
2. Со товарење на вонредните расходи се врши исправка на вредноста на сите побарувања кои се утужени до денот на билансот на состојба или не можат да се наплатат.

3.6. Залихи

1. Суровините, материјалите и набавените стоки се прикажани според трошоците настанати за нивна набавка (набавна вредност) во моментот на пренос на сопственоста што вклучува и доведување во постоечка состојба и локација. Производството во тек и готовите производи се искажуваат по пониска од цената на чинење и нето продажната вредност. Расходите од обврски по кредити не се капитализираат.

Потрошокот на суровини и материјали и стоки се води по просечни цени.

Доколку набавната вредност или цената на чинење е повисока од нето продажната вредност залихите се сведуваат на нето продажната вредност. Нето продажната вредност е проценета продажна цена во нормални услови на делување, намалена за проценетите трошоци за доработка и проценетите трошоци за реализација.

3.7. Парични средства и еквиваленти на парични средства

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, жиро сметка во деловните банки, девизни сметки во деловните банки и чекови.

3.8. Краткорочни Обврски

1. Обврските кон доверители се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

2. Обврските кон доверители се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на вонредните приходи.

3. Даноците, акцизите и даноците од добивка се плаќаат и издвојуваат по прописите на Република Македонија. Издвојувањата за данок од добивка се вршат на непризнаени расходи од тековната година, а остварената добивка се оданочува во случај на распределба за дивиденди и друга распределба на добивката согласно прописите, по стапка од 10 %.

3.9. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на останатите приходи, односно расходи.

3.10. Вложени и здружени средства

1. Вложените и здружените средства се состојат од вложените и здружените средства во други претпријатија и банки. Вложените и здружените средства се искажуваат во висина на номинална, односно ревалоризационата вредност во согласност со договорот за вложување.

2. По однос на вложените и здружените средства се остварува дел од добивката и надоместок за стопанисување со вложените и здружените средства во согласност со договорните одредби.

3.11. Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената ревалоризација и задолжителните корекции на расходите на финансирањето доколку законските прописи го бараат тоа.

3.12. Капитал

1. Капиталот претставува сопствени трајни извори на средства за работење на Друштвото. Ги опфаќа иницијалните сопствени средства за работење, заедно со акумулираната и тековната добивка, другите акумулирани приходи и распоредената ревалоризациона резерва.

2. Капиталот може да се користи за покривање на загубата, доколку резервите не се доволни за тоа.

3.13. Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата.

3.14. Управување со финансиски ризици**3.14.1. Пазарен ризик****а) Ризик од курсни разлики**

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид ризик. Според ова Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути, кое е сепак ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чии валутен курс се смета за релативно стабилен.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута на 31 декември 2012 и 2011 година се како следи:

	2012	2011
ЕУР	61.5000	61.5050
УСД	46.6510	47.5346
ГБП	75.2800	73.6322

б) Каматен ризик

Друштвото е изложено на ризик од промена на каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и парични текови.

в) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата во хартии од вредност и удели. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположиви за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

3.14.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносен ризик е централизирано во Друштвото.

Ликвидносниот ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите обврски. Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.14.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства депозити во банки и финансиски институции, како и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од продажба, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Финансиски извештаи и белешки кон финансиските извештаи 31.12.2012

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба на услуги на клиентите. Исто така, Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите. Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото спроведува дејства: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби и сл.

3.14.4. Управување со капиталниот ризик

Целите на Друштвото во врска со управувањето со капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците.

3.14.5. Проценка на објективната вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и одтука за истите во моментот не се расположиви пазарни цени. Како резултат на отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при пазарни услови.

3.14.6. Даночен ризик

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на друштвата ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ на даноци. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

Други објаснувачки белешки :

4.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА НЕПОВРЗАНИ ДРУШТВА	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	0	375
ВКУПНО	0	375

5.ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства	0	2,352
Вишоци	0	95
ВКУПНО	0	2,448

РАСХОДИ

6.ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	181	34
Трошоци за енергија (за производство)	0	63
ВКУПНО	181	97

7.ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	35	53
Останати услуги	50	527
ВКУПНО	85	579

8.ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Плата и надоместоци на плата - бруто (за производство)	166	166
ВКУПНО	166	166

9.ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	6	29
Останати трошоци на работењето	17	2
ВКУПНО	23	31

10.ОСТАНАТИ РАСХОДИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Загуби врз основа на расходување и загуби од продажба на нематеријални и материјални средства	0	1,462
Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	105	0
ВКУПНО	105	1,462

11. ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА

Опис	Градежни објекти	Опрема	Останати материјални средства	Вкупно
Набавна вредност				
Салдо на 1 Јануари 2012 (тековна година)	86,099	26,499	490	113,088
Зголемување				0
Намалување				0
Салдо на 31 Декември 2012 (тековна година)	86,099	26,499	490	113,088
Исправка на вредноста				
Салдо на 1 Јануари 2012 (тековна година)	0	0		0
Амортизација				0
Намалување				0
Салдо на 31 Декември 2012 (тековна година)	0	0	0	0
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2012 (тековна година)	86,099	26,499	490	113,088
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2012 (тековна година)	86,099	26,499	490	113,088
Набавна вредност				
Салдо на 1 Јануари 2011 (претходна година)	86,099	27,961	490	114,551
Зголемување				0
Намалување		1,462		1,462
Салдо на 31 Декември 2011 (претходна година)	86,099	26,499	490	113,088
Исправка на вредноста				
Салдо на 1 Јануари 2011 (претходна година)				0
Амортизација				0
Намалување				0
Салдо на 31 Декември 2011 (претходна година)	0	0		0
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2011 (претходна година)	86,099	26,499	490	113,088
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2011 (претходна година)	86,099	27,961	490	114,551

Во текот на 2008 година е извршен отпис на основни средства во вкупен износ од 57,220,654 денари и тоа отпис на градежни објекти по основ на оштетување во износ од 13,884,754 денари и отпис на насади во износ од 43,335,900 денари, а се однесува на следново:

Со пресуда П/С.бр.285/04 од 31.10.2005 година АД Благој Туфанов е сопственик на следните овошни насади:

- Јаболков насад од 65.443 дрвја на површина од 625.042 м² евидентирани во КО Раклиш, поседовен лист бр. 1725 на име корисник Радовишко Поле врз кои АД Благој Туфанов стана корисник после спогодбата бр. 03-07 од 27.05.1996 година.

- Прасков насад од 14.433 дрвја на површина од 267.663 м2 сите во КО Воиславци запишани на поседовен лист бр. 524 на име корисник Радовишко Поле врз кои АД Благој Туфанов стана корисник после спогодбата бр. 03-07 од 27.05.1996 година.

Земјиштето врз кое се наоѓаат насадите е сопственост на Република Македонија. Кога во 2008 година дел од земјиштето било вратено со денационализација насадите биле цел на комплетно сечење и уништување на истите. Од наша страна поднесени се пријави за бесправното сечење до сите институции и тоа :

- На 18.01.2008 и на 24.01.2008 до МВР ОВР- Радовиш
- До МЗШВ, Шумска полиција, до Инспекторатот на МЗШВ

На 28.01.2008 година со допис број 27.6-279/2 од МВР побарано е од нас да им доставиме документација и материјал со кој ќе докажеме сопственост на земјиштето, наместо да се интервенира, иако се знаело дека земјиштето е во сопственост на РМ.
На работата на ОВР- ПС Радовиш поднесовме до Секторот за Внатрешна Контрола и професионални стандарди на ден 03.03.2008 година со број 14027/1 претставка.

На 14.07.2008 година добивме известување од МВР Сектор за Внатрешна Контрола со број 11-671/3 дека се има постапувано по случајот.

После сите овие дописи работата застана тука и немаме никакви понатамошни активности или известувања.

Од МЗШВ исто така бевме известувани дека немаме договор со нив за користење на земјиштето и не се во состојба да превземат ништо.

После ова АД Благој Туфанов од Радовиш поднесе тужба за штета до Основен суд во Струмица под број ТС.бр. 4/09 во вредност од 12.368.171,00 ден. кое од првостепениот суд е прифатена. Во понатамошната постапка пресудата се наоѓа пред ревизија во Врховниот суд на РМ.

Со пресудата П/С.бр.285/04 АД Благој Туфанов Радовиш е сопственик и на недвижности и тоа:

- Стар магазин- механички магацин на КП.бр. 4 во КО Сулдурци
- Механичка работилница на КП.бр.4 во КО Сулдурци
- Стара краварска фарма на КП.бр.4 во КО Сулдурци
- Стара фарма- свињарник на КП.бр.42 во КО Сулдурци

Сите заведени на имотен лист бр.41 за КО Сулдурци корисник АД Благој Туфанов, а земјиштето сопственост на Р.Македонија. Сите овие недвижности поради дотраеност на кровните конструкции и статиката на истите поради безбедносни причини беа доручени и не влегуваат ниту во елаборатите за легализација на објектите на АД Благој Туфанов.

Амортизација на материјалните средства не е пресметана.

12.ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Останати долгорочни финансиски средства	71	71
ВКУПНО	71	71

ТЕКОВНИ СРЕДСТВА**ЗАЛИХИ**

	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
13.ЗАЛИХА НА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ		
Ситен инвентар во употреба	256	256
ВКУПНО	256	256
ВКУПНО ЗАЛИХИ НА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	256	256

ЗАЛИХИ НА ПРОИЗВОДСТВО, ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И СТОКИ, БИОЛОШКИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ

	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
14.ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ		
Производи на залиха	23	23
ВКУПНО	23	23

ВКУПНО ЗАЛИХИ НА ПРОИЗВОДСТВО, ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И СТОКИ, БИОЛОШКИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ

СЕ ВКУПНО ЗАЛИХИ	279	279
-------------------------	------------	------------

	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
15.ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ		
Побарувања од купувачи во земјата	5,895	6,897
ВКУПНО	5,895	6,897

Од вкупниот износ на побарувања од купувачите побарувањата од Христијан ДОО изнесуваат 4.437.428 што претставува 75% од вкупните побарувања. Од останатите побарувања од купувачите 876.187 се побарувања од 2009 и постари

	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
16.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
Краткорочни кредити и заеми во земјата	93	93
ВКУПНО	93	93

Ова салдо се однесува на побарувања од Христијан ДОО с. Злеово

во илјада денари		
17.ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	Тековна година	Претходна година
Останати однапред платени трошоци и пресметани приходи	0	105
ВКУПНО	0	105

Износот од 105.286 платени трошоци за идни периоди е отпишан во 2012

КРЕТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјада денари		
18.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ	Тековна година	Претходна година
Обврски спрема добавувачи во земјата	3,473	4,308
ВКУПНО	3,473	4,308

Од вкупниот износ на обврски кон добавувачите 30.726 се обврски со старосна структура од 2006, 497.255 се обврски од 2007, 1.194.854 се обврски од 2008 и 322.680 се обврски од 2009 година. Од вкупните обврски кон добавувачи 581.517 се обврски со долговни салда.

во илјада денари		
19.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	Тековна година	Претходна година
Обврски за данокот на додадена вредност	453	495
Обврски за царини и царински давачки	29	29
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	11	0
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	5,726	0
ВКУПНО	6,220	525

во илјада денари		
20.ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ	Тековна година	Претходна година
Обврски за плата и надоместоци на плата	0	3,710
Обврски за надоместоци на трошоците на вработените	3,824	5,685
ВКУПНО	3,824	9,395

во илјада денари		
21.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ	Тековна година	Претходна година
Краткорочни кредити и заеми во земјата	4,816	4,651
ВКУПНО	4,816	4,651

Обврските врз основа на заеми и кредити во износ од 4.651.338 се однесуваат на заеми од поврзан субјект Ларис Традинг Чешка

22. Судски постапки

Реден број	Тужител	Тужен	Дата	Основ	Вредност во денари	Статус на тужба
1	Благој Туфанов АД Радовиш	Министерство за земјоделство шумарство и вододостопанство	29.06.2012	суштествени повреди на одредбите на парнична постапка пред второстепен суд (тужба за штета)	11,862,000	се очекува позитивна разврска
2	Благој Туфанов АД Радовиш	Министерство за финансии Ујп	15.02.2013	Поништување на решение на Ујп за побарување по основ ДДВ настанато пред трансформација (тужба до Управен Суд)	4,495,000	се очекува позитивна разврска бидејќи Министерството за финансии веќе има поништено неколку одлуки на УЈП за истиот предмет
3	Благој Туфанов АД Радовиш	Министерство за финансии	13.12.2012	Поништување на решение управен акт (Општина Радовиш) Побарување за данок на промет на недвижности настанат при делбата на Зик Радовишко Поле (тужба до Управен Суд)	3,273,000	се очекува позитивен исход бидејќи не постои промет на недвижности во никој случај, а и Министерството за финансии има донесено неколку одлуки во таа насока
4	Државен инспекторат за земјоделство ПЕ Радовиш	Благој Туфанов како правен субјект и Славе Тасев како директор	23.05.2012	Бесправно користење на земјоделско земјиште и обработка на истото - предметот е во мирување		Предметот е во мирување бидејќи не може инспекторатот да обезбеди присуство на сведоци и докажен материјал

23. Белешка за континуитет

Уписот на трансформацијата на друштвото според Законот за Трансформација на претпријатијата со општествен капитал според моделот “Конверзија на побарувањата на доверителите во траен влог” согласно со решение на Централен регистар на Република Македонија е извршен на 16.05.2007. Друштвото во периодот на стечајната постапка од 1996 до 2006 година а и потоа не покажува никакви активности во својата основна дејност заради што принципот на континуитет е директно зависен од подршката на акционерите за обновување на деловните процеси во друштвото и решавање на статусот на земјоделското земјиште со кое располага друштвото, како и разврските од судските постапки опишани во белешка 22.

Постои значајна неизвесност за способноста на ентитетот да продолжи да работи како континуитет, заради што менаџментот превзема напори за разрешување на ситуацијата и враќање на друштвото во нормалниот тек во работењето. За што има покренато судски постапки опишани во белешка 22.

Функционирањето на друштвото се остварува со подршка на најголемиот акционер Ларис Трејдинг од Брно, Чешка Република.